

ПРОМОЦИЈА И НА МЕЃУНАР

"Успехот на овој проект е мошне значаен и за Македонија, не само поради износот, туку и затоа што е првиот бенефит од добивањето на кредитниот рејтинг на земјава. Може да се каже дека ова е и прв срамежлив сигнал за поинтензивно влегување на странски инвестиции во македонскиот банкарски сектор", изјави директорот на Тутунска банка, Ѓорѓи Јанчевски.

Синдицираниот кредит го обезбедуваат ЕБОР, со седум милиони евра, и десет други меѓународни банки, со 13 милиони евра, а целта на учеството на повеќе финансиски институции е да се дисперзира ризикот.



во земјоделската, трговската или услужната дејност. Тие можат да добијат кредит во максимален износ од еден милион евра, а со посебна согласност од ЕБОР и од три милиони евра. Максималниот рок на отплата е до три години, со бескаматен период од шест месеци. Договорот го потпишаа првиот генерален директор на Тутунска банка, Ѓорѓи Јанчевски, и директорот за финансиски институции при ЕБОР, Курт Гајгер. "За излегувањето на Тутунска банка на меѓународниот финансиски пазар беше потребно да се создадат и услови. Со добивањето на кредитниот рејтинг на Македонија, зајакнувањето на позицијата на Тутунска банка на Македонија и во НЛБ-групацијата, се создадоа услови да излеземе како Банка на меѓународниот финансиски пазар", изјави директорот на Тутунска банка, Ѓорѓи Јанчевски. Според него, каматите на кредитите за крајните корисници ќе се движат од седум до девет отсто. Тој смета дека во земјава има недостиг од долгорочни извори за финансирање на приватниот сектор и тие се бараат кај меѓународните банки.



СИНДИЦИРАНИОТ ЗАЕМ ПРЕТСТАВУВА КОРИСЕН И ФЛЕКСИБИЛЕН ИЗВОР НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Тутунска банка е првата банкарска институција во земјава која излегува на меѓународниот финансиски пазар. Заемот тежи 20 милиони евра, од кои седум милиони евра се на ЕБОР, додека 13 милиони евра се одобрени од десетте меѓународни банки, меѓу кои Ерсте банк, Бенк Аустрија Кредитаншталт, КБЦ, Вест ЛБ, Американ експрес банки и други.

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Тутунска банка АД Скопје - членка на групацијата на Нова љубљанска банка, е трета по големина банка во Македонија и е една од водечките банки по остварените перформанси, како во банкарскиот сектор во Македонија, така и во наведената групација. Оваа банка е со најбрз пораст остварен последните неколку години и со континуирано следење во чекор на растечките финан-

сиски потреби на деловниот сектор во државава.

Терминот синдициран заем претставува релативно нов поим за деловното работење. Но, за финансиските експерти тоа е познат термин, кој прв пат се воведува во 70-тите години на минатиот век и подразбира независна финансиска активност. По дефиниција тој претставува заем кој е одобрен од група банки, на една банка-позајмувач. Најчесто одобрувањето се врши преку

Пишува:
Рената МАТЕСКА



Неодамна Тутунска банка и Европска банка за обнова и развој потпишаа договор за реализација на првиот синдициран заем за мали и средни претпријатија во земјава, во износ од 20 милиони евра. Ако се има предвид дека иднината на македонската економија е насочена токму во развојот на малите и средните претпријатија, тогаш е јасно од какво значење е оваа кредитна линија. Овој кредит е наменет за финансирање мали и средни фирми, кои се занимаваат со производство

ОДНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР



една банка - агент, која во процесот на аранжирање на синдицираниот кредит е посредник меѓу банката - позајмувач и банките - учесници во заемот. Овие кредити претставуваат значаен извор на меѓународно финансирање и заземаат учество од 33 проценти во вкупното интернационално финансирање. Преку синдицираниот заем банките - учеснички ја разводнуваат концентрацијата на ризикот, а банката - позајмувач добива на располагање фонд на средства преку интегрирање на меѓународниот финансиски пазар. Синдицираниот заем претставува корисен и флексибилен извор на финансиски средства и овозможува брзо и едноставно : натамошно позајмување на кредитни средства кон крајните корисници. Предуслов кој овозможи реализација на проектот беше кредитниот рејтинг кој Република Македонија го стекна од страна на Standard & Poor's. Од тој аспект, добивањето на синдицираниот кредит е мошне значајно, како за националната економија, така и за приватниот сектор. Ако се има предвид дека проектот претставува еден од првите бенефити кои произлегуваат од кредитниот рејтинг, несомнено истиот ќе биде и сигнал за интензивирање на влезот на странски директни инвестиции во финансискиот сектор, односно во државава. ●



Консалтинг - инженеринг - климатизација - греење - водовод
ТРГОВИЈА - ПРОЕКТИРАЊЕ - МОНТАЖА
Consulting - engineering - Air Conditioning - Solar System - Heating
EXPORT IMPORT - PROJECT - INSTALLATION
e-mail: goran@euroterm.com.mk - тел/факс: +389 48 419-415